

Известување за концентрација со која САРАНТИС ПОЛСКА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО од Полска ќе стекне индивидуална контрола над СТЕЛА ПЕК ЈУРОП ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ од Полска

(предмет бр. 08-69 од 2022 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 29.03.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување на индивидуална контрола од страна на САРАНТИС ПОЛСКА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО со регистрирано седиште ул. "Пулавска" бр. 42 Ц, 05-500 Пјасечно, Полска врз друштвото СТЕЛА ПЕК ЈУРОП ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ со седиште на ул. "Задумана" бр. 11А/4, 02-206 Варшава, Полска и 40% од акциите во друштвото Стела Пек Акционерско друштво со регистрирано седиште во Лубартов, Полска. Трансакцијата, исто така, вклучува и стекнување индиректна контрола врз подружниците на Стела Пак во Романија и Украина.

САРАНТИС ПОЛСКА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО е акционерско друштво во приватна сопственост од Полска, подружница во директна целосна сопственост на ГР. Сарантис С.А. со седиште во Амарусион, Грција. ГР Сарантис е субјект кој котира на Берзата во Атина уште од 1994 година и е матично друштво на Групацијата Сарантис. Групацијата САРАНТИС контролира оперативни подружници во десет европски земји - Полска, Романија, Бугарија, Србија, Република Чешка, Унгарија, Северна Македонија, Босна, Словачка и Португалија - притоа останувајќи меѓународно присутна и водејќи дистрибутивна мрежа преку која извезува во повеќе од 35 земји.

Групацијата САРАНТИС има едно поврзано лице регистрирано во Северна Македонија-Сарантис Скопје ДООЕЛ, Скопје со регистрирано седиште на бул.„8ми Септември” бр. 40/2, Скопје.

СТЕЛА ПЕК ЈУРОП ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ е холдинг друштво контролирано од страна на Групацијата Баунти Брендс. СТЕЛА ПЕК ЈУРОП ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ поседува мнозински удел (60%) во Стела Пак - акционерско друштво во кое Forum 87 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty има 40% од уделите. Стела Пак е еден од најголемите производители на кеси за отпад и дистрибутери на нехемиски производи за чистење и хигиена во Европа. Друштвото има 20-годишно искуство во производство и дистрибуција на производи со највисок квалитет и во градењето на позицијата на сопствените трговски марки на пазарот.

Покрај Стела Пак, Групацијата ги вклучува Стела Пак Украина и Стела Пак Романија ("**Групација Стела**")(*Stella Group*). Таа е активна во 33 земји и извозот сочинува околу 44% од продажбата (2019 година). Во 2021 година, бројот на вработени во Групацијата Стела изнесуваше повеќе од 800 лица.

Групацијата Стела нема поврзани друштва во Северна Македонија има остварено само минимални приходи.

13.04.2022 година

Скопје